

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 96

Год. LXVI

Понеделник, 19 јули 2010

Цена на овој број е 190 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1813. <b>Исправка</b> на Решението за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ – Велес.....	2	1819. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на обележување на површините за маневрирање, платформите и други површини на аеродром односно леталиште.....	9
1814. <b>Правилник</b> за формата и содржината на образецот на барањето за вршење на дополнителна дејност, потребната документација за докажување на исполнетост на условите за вршење на дополнителна дејност и начинот на водењето на евиденција за вршители на дополнителна дејност.....	2	1820. <b>Правилник</b> за измена на Правилникот за начинот и постапката на пренос на средствата во случај на инвалидност или смрт на член и времено распределен осигуреник во задолжителен пензиски фонд и пренос на средствата на член и времено распределен осигуреник кој го отповикал утврдениот статус.....	9
1815. <b>Правилник</b> за стручната оспособеност на вршителите на дополнителна дејност и соодветната техничка опрема за вршење на дополнителна дејност на семејно земјоделско стопанство.....	4	1821. <b>Исправка</b> на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во специјалистичко - консултативната здравствена заштита.....	10
1816. <b>Правилник</b> за бројот и составот на членовите на екипаж на брод според видот и карактеристиките на бродот, намената, видот и подрачјето на пловидба.....	5	1822. <b>Одлука</b> за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио) на локално ниво.....	12
1817. <b>Решение</b> за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	7	1823. <b>Одлука</b> за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (радио) на регионално ниво-Градот Скопје со неговата околина.....	13
1818. <b>Одлука</b> за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	7	<b>Огласен дел</b> .....	1-64

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**1813.**

**И С П Р А В К А**  
**НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУ-**  
**ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА**  
**ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС**

Во Решението за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ – Велес („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2010) во точка 2 се вршат следните исправки:

- во алинеја 1 пред „Шурбевска“ треба да стои „Ристовска“
- во алинејата 2 наместо „Андоновски“ треба да стои „Андовски“
- во алинејата 3 наместо „Димитриевски“ треба да стои „Димитриески“
- во алинејата 4 наместо „Палашковски“ треба да стои „Паласковски“
- во алинејата 6 наместо „Абракова“ треба да стои „Амбракова“

Од Владата на Република  
Македонија

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,**  
**ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

**1814.**

Врз основа на член 84 став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ**  
**НА БАРАЊЕТО ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛ-**  
**НА ДЕЈНОСТ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛО-**  
**ВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ**  
**И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА**  
**ЗА ВРШИТЕЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за вршење дополнителна дејност на семејно земјоделско стопанство, потребната документација за докажување на исполнетост на условите за вршење на дополнителна дејност и начинот на водење на евиденција на вршители на дополнителна дејност.

**Член 2**

Формата и содржината на образецот на барањето за вршење на дополнителна дејност е дадено во прилог кој е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

Потребната документација за докажување на исполнетост на условите за вршење на дополнителна дејност е:

- лична исправа на носителот на дополнителна дејност (фотокопија).
- трансакциона сметка на носителот на семејното земјоделско стопанство.
- документ за просечен среден приход во последните три години кои се остваруваат кај носителот на семејно земјоделско стопанство издадено од Управата за јавни приходи.
- потврда за статусот за вработување од Агенција за вработување.
- потврда за стручна оспособеност (квалификуваност) на носителот на дополнителната дејност.
- потврда за ветеринарно-санитарните услови за вршење дополнителна дејност издадена од Управа за ветеринарство.
- документ за прифатливост на дополнителната дејност согласно стратегиите за локален економски развој издадена од општината, општините на Градот Скопје и Градот Скопје.
- потврда за некористење на социјална помош издадена од Министерството за труд и социјална политика.

**Член 4**

(1) За вршење на дополнителна дејност се води евиденција во книга за евиденција на семејно земјоделско стопанство.

(2) Во книгата од став 1 од овој член се води посебна евиденција за вршење на дополнителна дејност за физичко лице кое е носител на семејно земјоделско стопанство и посебна евиденција за член на семејно земјоделско стопанство кое го користи земјоделскиот имот и врши земјоделска дејност, а кое е овластен од носителот на семејно земјоделско стопанство.

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-5681/8  
15 јули 2010 година  
Скопје

Министер,  
**Љупчо Димовски, с.р.**



Република Македонија  
 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

### Б А Р А Њ Е

за вршење дополнителна дејност на семејно земјоделско стопанство

Дата на прием на барањето -----

Архивки број (број на прием) -----

Подносител на барањето -----

(Име и Презиме)

Адреса на постојано или привремено живеалиште -----  
 (улица и број)

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--

Трансакциска сметка на носителот на семејно земјоделско стопанство

Дејност која се извршува на земјоделско стопанство -----  
 -----

Место -----

Општина -----

Адреса на семејното земјоделско стопанство -----

Телефонски број -----

Број на Фах -----

Потпис (целосно име и презиме и потпис) -----

Роден (ден/месец/година) ----- во (место и држава) -----

Поднесувам барање за: (да се заокружи)

- а) Издавање одобрение за вршење на дополнителна дејност
- б) Подготовка на административни податоци за вршење на дополнителна дејност; во семејно земјоделско стопанство;
- в) Престанок на извршување на дополнителна дејност

**1815.**

Врз основа на член 83 став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/10) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ НА ВРШИТЕЛИТЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ И**  
**СООДВЕТНАТА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ НА**  
**СЕМЕЈНО ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува стручната оспособеност на вршителите на дополнителна дејност и соодветната техничка опрема за вршење на дополнителна дејност на семејно земјоделско стопанство.

Член 2

Вршителот на дополнителната дејност на семејно земјоделско стопанство може да врши дополнителна дејност доколку за:

- преработувач на месо и млеко има тригодишно или четиригодишно стручно образование или стручно оспособување за месни и млечни преработки;
- преработувач на жито, брашно, шеќер, леб, бели пецива и кандиторски производи има тригодишно или четиригодишно стручно образование или стручно оспособување од областа на производство на храна или угостителство;
- преработувач на овошје и зеленчук има тригодишно или четиригодишно стручно образование или стручно оспособување од областа на прехранбената и угостителска насока;
- столар, тапетар – декоратер, резбар има тригодишно или четиригодишно стручно образование или стручно оспособување на дрвната индустрија и шумарската насока преработувач на дрво-дрво преработувачка струка;
- ракувач со кетеринг активности на фарма има тригодишно или четиригодишно стручно образование или стручно оспособување од областа на угостителството, туризмот или земјоделството;
- ракувач со рурален туризам има тригодишно или четиригодишно стручно образование или стручно оспособување од областа на угостителството, туризмот, земјоделството и руралниот развој и
- ракувач на услуги во шумарството и земјоделски машини и опрема има тригодишно стручно или четиригодишно образование или стручно оспособување од областа на механизацијата во земјоделството и шумарството.

Член 3

Соодветна техничка опрема за вршење на дополнителна дејност е онаа опрема со која располага семејното земјоделско стопанство и кое е во рамките на максималниот обем на дополнителна дејност на семејно земјоделско стопанство утврден со актот со кој се пропишуваат видовите на дејности кои можат да се вршат како дополнителни дејности на семејните земјоделски стопанства и нивниот обем.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-5681/11  
15 јули 2010 година  
Скопје

Министер,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

1816.

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија” бр.55/07, 26/09 и 22/10), министерот за транспорт и врски донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖ НА БРОД СПОРЕД ВИДОТ И**  
**КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БРОДОТ, НАМЕНАТА, ВИДОТ И ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛОВИДБА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува бројот и составот на членовите на екипаж на брод според видот и карактеристиките на бродот, намената, видот и подрачјето на пловидба.

**Член 2**

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Пловидба А1, е дневна пловидба со времетраење од 14 часа во период од 24 часа.
2. Пловидба А2, е дневна пловидба со времетраење од најмногу 18 часа во период од 24 часа.
3. Пловидба Б, е непрекината пловидба со времетраење од 24 часа.

**Член 3**

Доколку брод опремен со тахограф баждарен од овластено правно лице, плови во дневна пловидба А1, треба да ја прекине пловидбата по секои осум часа непрекината пловидба, а брод што плови во дневна пловидба А2, треба да ја прекине пловидбата по секои шест часа непрекината пловидба.

Доколку бродот што плови во дневна пловидба А1 односно во дневна пловидба А2 не е опремен со тахограф треба да ја прекине пловидбата во периодот од 22,00 до 06,00 часот односно од 23,00 до 05,00 часот.

**Член 4**

Член на екипаж на брод, за вршење работи и работни задачи на брод може да биде лице со соодветно звање и тоа:

1. заповедник на брод (во натамошниот текст заповедник);
2. водач на палуба;
3. кормилар;
4. морнар;
5. управувач на машина;
6. помошник управувач на машина;
7. раководител на технички пловен објект.

**Член 5**

Брод со кој се врши превоз на патници наменет за еднодневна внатрешната пловидба опремен со централно далечинско управување, без кабини, во зависност од видот на пловидбата треба да има екипаж во состав и тоа:

1. Брод со носивост до 75 патници за пловидба А1: заповедник и морнар; за пловидба А2: заповедник, водач на палуба и морнар и за пловидба Б: заповедник, водач на палуба и двајца морнари;
2. Брод со носивост од 76 до 250 патници за пловидба А1: заповедник и двајца морнари; за пловидба А2: заповедник, водач на палуба, морнар и управувач на машина или помошник управувач на машина и за пловидба Б: заповедник, водач на палуба, двајца морнари и управувач на машина или помошник управувач на машина.

**Член 6**

Брод со кој се врши превоз на патници опремен со кабини и централно далечинско управување, во зависност од видот на пловидбата треба да има екипаж во состав и тоа:

1. Брод со капацитет до 50 лежаи за пловидба А1: заповедник, водач на палуба и управувач на машина или помошник управувач на машина; за пловидба А2: заповедник, водач на палуба, морнар и управувач на машина или помошник управувач на машина и за пловидба Б: заповедник, две лица со звање водач на палуба, морнар и управувач на машина или помошник управувач на машина;

2. Брод со капацитет од 51 до 100 лежаи за пловидба А1: заповедник, кормилар, морнар и управувач на машина или помошник управувач на машина; за пловидба А2: заповедник, водач на палуба, морнар и управувач на машина или помошник управувач на машина и за пловидба Б: заповедник, две лица со звање водач на палуба, морнар и управувач на машина или помошник управувач на машина.

3. Брод со капацитет над 100 лежаи за пловидба А1: заповедник, кормилар, двајца морнари и управувач на машина или помошник управувач на машина; за пловидба А2: заповедник, водач на палуба, тројца морнари и управувач на машина или помошник управувач на машина и за пловидба Б: заповедник, две лица со звање водач на палуба, три лица со звање морнар и управувач на машина или помошник управувач на машина.

#### Член 7

Товарен брод и влекач - потискувач што пловат самостојно, со централно далечинско управување во состав на екипажот треба да има:

1. Брод со должина до 70,00 метри за пловидба А1: заповедник и морнар, за пловидба А2: заповедник и водач на палуба и за пловидба Б: заповедник, водач на палуба и двајца морнари;

2. Брод со должина над 70,00 метри, за пловидба А1: заповедник и водач на палуба, за пловидба А2: заповедник, водач на палуба и морнар и за пловидба Б: заповедник, водач на палуба, и двајца морнари.

Влекач што плови во конвој покрај екипажот од став 1 точка 1 и 2 на овој член во состав на екипажот треба да има уште по еден водач на палуба.

Товарен брод без сопствен погон со уред за кормиларење за пловидба А1 и А2 во состав на екипажот треба да има заповедник, а за пловидба Б: заповедник и водач на палуба.

#### Член 8

Технички брод опремен со машински инсталации со сопствен механички двигател, со централно далечинско управување за време на работа, во состав на екипажот треба да има: раководител на технички пловен објект, управувач на машина и морнар.

Технички брод без централно далечинско управување, во состав на екипажот треба да има: раководител на технички пловен објект, кормилар, управувач на машина и морнар.

Технички брод без сопствен механички двигател, кој опслужува други пловни објекти, во состав на екипажот треба да има: заповедник и морнар.

#### Член 9

Пливачки објект со депласман до 500 тони во состав на екипажот треба да има лице со звање морнар;

Пливачки објект со депласман над 500 тони во состав на екипажот треба да има лице со звање кормилар.

#### Член 10

Брод не треба да има екипаж ако е влечен или потискуван под услов екипажот на влекачот или потискувачот да е доволно броен и стручен да обезбеди сигурна пловидба.

#### Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за бројот и составот на членовите на екипажот за безбедна пловидба на бродовите во внатрешната пловидба во зависност од погонските машински уреди ("Службен весник на Република Македонија "бр. 156/07).

#### Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

## АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 1817.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Вруток - Општина Гостивар.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Вруток, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-11274/1  
16 јули 2010 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

#### РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 1818.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 19.07.2010 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

##### Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит  
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 30,866  
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 32,316

б) Дизел гориво ден/лит  
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 31,263

в) Масло за горење ден/лит  
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 30,866

г) Мазут ден/кг  
- М-1 НС до 26,051

##### Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит  
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 68,00  
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 69,50

б) Дизел гориво ден/лит  
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 56,00

в) Масло за горење ден/лит  
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 45,00

г) Мазут ден/кг  
- М-1 НС до 32,262

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	67,50	67,00	66,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	69,00	68,50	68,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	55,50	55,00	54,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	44,50	44,00	43,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

### Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

### Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

### Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,091
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,912
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,164
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

### Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 20.07.2010 година.

Бр. 02-1270/1

19 јули 2010 година

Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.



**АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО  
1819.**

Врз основа на член 75 став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ И ДРУГИ ПОВРШНИНИ НА АЕРОДРОМ ОДНОСНО ЛЕТАЛИШТЕ**

**Член 1**

Во Правилникот за начинот на обележување на површините за маневрирање, платформите и други површини на аеродром односно леталиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 151/07) во членот 2 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Обележувањето на забранетите површини и површините за маневрирање, платформите и другите површини со недоволна носивост на воздухопловното пристаниште се врши според стандардите и препорачаните практики на ИКАО, Анекс 14, Волумен 1, Дел 7 - Визуелни средства за обележување на зони ограничени за користење (Visual Aids for denoting restricted use areas).“

Ставот (2) станува став (3).

**Член 2**

Во членот 3 по зборовите: „став 1“ се додаваат зборовите: “ и 2“.

**Член 3**

Во членот 5 став (5) по зборовите: „на овој член“ се додаваат зборовите: „се поставуваат доколку тревнатата ПСП се обележува со неподвижни ознаки и“.

**Член 4**

Во членот 6 став (5) по зборовите: „на овој член“ се додаваат зборовите: „се поставуваат доколку тревнатата ПСП се обележува со подвижни ознаки и“.

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1049/3  
8 јули 2010 година  
Скопје

в.д. Директор,  
**Зоран Крстевски, с.р.**

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО  
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ  
1820.**

Врз основа на член 66 став (5) и член 66а став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 25.06.2010 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА ВО СЛУЧАЈ НА ИНВАЛИДНОСТ ИЛИ СМРТ НА ЧЛЕН И ВРЕМЕНО РАСПРЕДЕЛЕН ОСИГУРЕНИК ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД И ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА НА ЧЛЕН И ВРЕМЕНО РАСПРЕДЕЛЕН ОСИГУРЕНИК КОЈ ГО ОТПОВИКАЛ УТВРДЕНИОТ СТАТУС**

**Член 1**

Во Правилникот за начинот и постапката на пренос на средствата во случај на инвалидност или смрт на член и времено распределен осигуреник во задолжителен пензиски фонд и пренос на средствата на член и времено распределен осигуреник кој го отповикал утврдениот статус („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008) во членот 5 зборовите: „Законот за наследување“ се заменуваат со зборот: „закон“.

**Член 2**

Во член 6 во ставот (1) зборовите: „правосилна судска одлука согласно Законот за наследување“ се заменуваат со зборовите: „решение од надлежен орган“.

Во ставот (2) зборовите: „врз основа на правосилна судска одлука“ се бришат.

**Член 3**

Во член 7 во ставот (1) зборовите: „правосилна судска одлука“ се заменуваат со зборовите: „решение од надлежен орган со кое е прогласен за наследник“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Друштвото доставува до Агенцијата барање за одобрување на исплата на средства на наследник и решение од надлежен орган со кое е прогласен наследник.“

**Член 4**

Во член 8 во ставот (3) се додава нова реченица која гласи: „Истовремено со известувањето Агенцијата доставува одобрување до друштвото кое го доставило барањето за исплата на наследникот.“

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1274/5  
19 јули 2010 година  
Скопје

Претседател  
на Управниот одбор,  
**Анета Димовска, с.р.**

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1821.

Во Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во специјалистичко - консултативната здравствена заштита, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 92 од 2010 година, забележани се технички грешки, поради што се врши следната

**ИСПРАВКА**  
**НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА**  
**РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНАТА**  
**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Во членот 1 од Одлуката, наместо објавената табела, треба да стои следната табела:

<b>БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ</b>			
	<b>Реден број</b>	<b>ВИД НА УСЛУГА</b>	<b>Референтна цена</b>
	<b>1</b>	<b>БА2</b>	<b>ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС:</b>
	2	БА2/1	Седиментација на еритроцити
	3	БА2/2	Крвна слика со диференцијална крвна слика
	<b>4</b>	<b>БА3</b>	<b>КОАГУЛАЦИОНЕН СТАТУС:</b>
	5	БА3/4	Протромбински индекс
	<b>6</b>	<b>БА5</b>	<b>ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ:</b>
	7	БА5/1	Уреа во серум
	8	БА5/3	Креатинин во серум
	9	БА5/5	Мочна киселина во серум
	10	БА5/7	Вкупен билирубин
	11	БА5/8	Директен билирубин
	12	БА5/9	Индириктен билирубин
	<b>13</b>	<b>БА6</b>	<b>ПРОТЕИНСКИ СТАТУС:</b>
	14	БА6/1	Вкупни протеини
	15	БА6/2	Албумини
	16	БА6/3	Глобулини
	<b>17</b>	<b>БА7</b>	<b>ЕНЗИМСКИ СТАТУС:</b>
	18	БА7/1	Алкална фосфатаза (AP)
	19	БА7/2	Кисела фосфатаза
	20	БА7/8	Аспартат аминотрансфераза (AST)
	21	БА7/9	Аланин аминотрансфераза (ALT)

22	БА7/10	Креатин киназа (СК)	150
23	БА7/12	Лактат дехидрогеназа (LDH)	150
24	БА7/13	Гама глутамил транспептидаза ( $\gamma$ GT)	80
25	БА7/15	Лактати	140
26	<b>БА8</b>	<b>ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС - серум:</b>	<b>1,410</b>
27	БА8/1	Натриум	120
28	БА8/2	Калиум	120
29	БА8/3	Калциум	120
30	БА8/5	Магнезиум	80
31	БА8/6	Хлориди	100
32	БА8/7	Неоргански фосфати	80
33	БА8/8	Железо	80
34	<b>БА9</b>	<b>ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС - урина:</b>	<b>650</b>
35	БА9/1	Натриум	110
36	БА9/2	Калиум	110
37	БА9/3	Калциум	110
38	БА9/4	Магнезиум	110
39	БА9/6	Фосфати	110
40	<b>БА10</b>	<b>ЛИПИДЕН СТАТУС:</b>	<b>1,360</b>
41	БА10/2	Триглицериди	100
42	БА10/3	Вкупен холестерол	100
43	БА10/4	Холестерол естер	100
44	БА10/5	ХДЛ холестерол	150
45	БА10/6	ЛДЛ холестерол	150
46	<b>БА12</b>	<b>ИМУНОЛОШКИ СТАТУС:</b>	<b>1,650</b>
47	БА12/7	CRP	250
48	<b>БА16</b>	<b>СЕРУМСКИ ТУМОРСКИ МАРКЕРИ:</b>	<b>7,900</b>
49	БА16/13	Ferritin	400
50	<b>БА22</b>	<b>ВИРУСНИ МАРКЕРИ:</b>	<b>4,100</b>
51	БА22/1	HIV Ag/Ab combo	800
52	БА22/3	AntiHBs(MEIA)	800
53	БА22/4	AntiHBc(MEIA)	800
54	БА22/5	AntiHCV (MEIA)	800

Од Фондот за здравствено осигурување  
на Македонија

**СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА****1822.**

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010) и Заклучокот на Советот бр. 02-2161/2 од 14.07.2010 година, Советот за радиодифузија на РМ на 13-та седница одржана на 14.07.2010 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ  
ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ  
(РАДИО) НА ЛОКАЛНО НИВО**

1. Се објавува конкурс за доделување 4 (четири) дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервиси на локално ниво за пренесување преку терестријален предавател, и тоа за:

- Крива Паланка, 1 (една) дозвола, на македонски јазик;
- Пробиштип, 1 (една) дозвола, на македонски јазик;
- Кичево, 1 (една) дозвола, на македонски јазик и
- Тетово, 1 (една) дозвола, на албански, македонски и на јазиците на други мнозински етнички заедници (мултиетничко радио).

2. Радио програмските сервиси на локално ниво, наведени во точка 1 на оваа Одлука, ќе се емитуваат и ќе се пренесуваат преку терестријални предаватели на фреквенции определени за секоја дозвола поединечно од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

3. Радио програмските сервиси на локално ниво, наведени во точка 1 на оваа Одлука, според форматот ќе бидат музичко-говорно радио од општ формат.<sup>1</sup>

4. Дозволите ќе се доделат за временски период од 9 (девет) години и тие не можат да се пренесуваат на други лица.

5. Условите и барањата што кандидатите треба да ги исполнуваат за вршење на дејноста, како и критериумите за споредување и вреднување на пријавите и нивната тежина при оценувањето, се содржани во кон-

курсната документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа Одлука (Прилог 1).<sup>2</sup>

6. Основните технички услови, стандарди и параметри за емисиониот дел одредени во согласност со Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 83/10), се содржани во конкурсната документација и Одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

7. За дозволите се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија.

Висината на годишниот надоместок за дозволите, Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност на почетокот на секоја календарска година.

8. За користење на радиофреквенциите за радиодифузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 02/08).

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на Одобрението за користење радиофреквенции.

9. За определување на предавателната фреквенција, микролокација, максималната ефективна иззрчена моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Советот и добивањето потврда од Советот за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Советот за радиодифузија.

<sup>1</sup> Утврдувањето на природата, односно форматите на програмските сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2006) и правилниците за изменување и дополнување на Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/06 и 61/07).

<sup>2</sup> Прилог (1): Конкурсна документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа Одлука, во целост е објавена на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија ([www.srd.org.mk](http://www.srd.org.mk)), и е составен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. “Маркс и Енгелс” бр.3, Скопје, согласно условите утврдени во оваа Одлука.

10. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Советот за радиодифузија.

Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови кои се составен дел на конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3, Скопје.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 5.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје.

11. Пријавата се поднесува до Советот за радиодифузија на Република Македонија, на адреса: бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност - радио на локално ниво“.

Пријавата, со придружната документација, се поднесуваат во 2 (два) примерока.

12. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Советот за радиодифузија.

13. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува во рок од 30 (триесет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на РМ“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, односно со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови, нема да бидат разгледувани.

14. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија и во најмалку 2 (два) дневни весника, а влегува во сила од првиот нареден ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-177  
14 јули 2010 година  
Скопје

Совет за радиодифузија  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Зоран Стефаноски**, с.р.

**1823.**

Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузна дејност („Сл.весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), а во согласност со членовите 46 и 51 од истиот Закон, Советот за радиодифузија на Република Македонија, по спроведувањето на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-119 од 31.05.2010 година („Службен весник на РМ“ бр.74/2010) и Заклучокот бр.02-2161/3 од 14.07.2010 година, на 13-та седница, одржана на 14.07.2010 година, ја донесе следната

#### О Д Л У К А

#### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (РАДИО) НА РЕГИОНАЛНО НИВО-ГРАДОТ СКОПЈЕ СО НЕГОВАТА ОКОЛИНА

I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервис, на регионално ниво, со опфат на слушаност во Регионот Скопје (Градот Скопје со неговата околина), говорно – музичко радио од општ формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите медиумски функции, на македонски јазик, на Друштво за архитектура и инженеринг Арк Дизајн ДООЕЛ Скопје.

II. Дозволата за вршење радиодифузна дејност, наведена во точка I на оваа Одлука, е наменета за збогатување на повеќедецениската македонско – француска соработка на аудиовизуелен план, како составен дел на македонско – француските политички, културни, економски и други односи и врски и реализација на меѓународните ангажмани на Република Македонија како полноправна членка на Меѓународната организација на франкофонијата, зголемување на уделот на европски радио програми во македонскиот радиодифузен простор и задоволување на потребите на радио публиката од таков вид програми.

III. Субјектот, наведен во точка I на оваа Одлука, е обврзан веднаш по донесувањето на оваа Одлука за доделување на дозвола, а пред нејзиното издавање, да достави договор за меѓусебна соработка со Радио Франс – Интернационал, француско претпријатие со ограничена одговорност, со седиште во Париз, Република Франција, регистрирано во РФИ во Париз со бр. Б 326 981 156, (на адреса: avenue President Kennedy 75016 – Paris, France), за користење на емисиите на ова француско радио за потребите на неговата програма, како и да го почитува и исполнува тој договор за сето време на важење на дозволата.

IV. Дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервис на регионално ниво, наведена во точка I на оваа Одлука, се доделува за временски период од 9 (девет) години и истата не може да се пренесува на друго лице.

V. Радио програмскиот сервис, од точка I на оваа Одлука, ќе се емитува и пренесува преку терестријален предавател на фреквенција од 91,30 Мхз, определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

VI. Советот за радиодифузија ќе издаде дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервис на регионално ниво, наведена во точка I на оваа Одлука, врз основа на: приложена регистрација во соодветниот регистар како трговско радиодифузно друштво, одобрението издадено од Агенцијата за електронски комуникации и договорот за меѓусебна соработка со РФИ.

VII. Трговското радиодифузно друштво мора да отпочне со вршење на радиодифузната дејност најдоцна во рок од 6 (шест) месеци, од денот на доделувањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервис на регионално ниво.

VIII. Субјектот, наведен во точка I на оваа Одлука, на кој му се доделува дозвола за вршење радиодифузна дејност, е должен во рок од 6 (шест) месеци од денот на доделувањето на дозволата, во целост да ги исполни условите и барањата на кои се обврзал во Пријавата при конкурирањето.

Советот за радиодифузија ќе изврши увид кај радиодифузерот, пред истиот да започне со работа, со цел да го утврди степенот на исполнување на условите и барањата од конкурсната документација од негова страна.

Доколку при увидот се констатира дека радиодифузерот не ги исполнува потребните услови и барања, Советот, по изминувањето на рокот за започнување со вршење на дејноста определен во точка VII од оваа Одлука, ќе ја одземе дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Советот за радиодифузија ќе ја одземе дозволата, наведена во точка I на оваа Одлука, и доколку субјектот не го почитува, исполнува или го раскине договорот за меѓусебна соработка, наведен во точка III на оваа Одлука.

IX. За дозволата се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје).

Висината на годишниот надоместок за дозволата за наредните години Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност.

X. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренесување радио програмски сервис на регионално ниво, која е наведена во точка I на оваа Одлука и која ќе ја издаде Советот за радиодифузија на

трговското радиодифузно друштво, ќе бидат содржани податоците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010).

XI. Агенцијата за електронски комуникации, врз основа на оваа Одлука, ќе издаде одобрение за користење на радиофреквенцијата наведена во точка V на оваа Одлука.

XII. За користење на радиофреквенциите за радиодифузна и за фиксна служба трговското радиодифузно друштво е должно да плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 01/06).

XIII. За оваа Одлука писмено да се известат сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-119 од 31.05.2010 година („Службен весник на РМ“ бр. 74/10), во рок од 7 (седум) дена од денот на донесувањето на Одлуката.

XIV. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

#### О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/06, 06/2010), на 10-та седница одржана на 26.05.2010 година, Советот за радиодифузија донесе Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио) на регионално ниво – градот Скопје со неговата околина бр.07-119 од 31.05.2010 година („Службен весник на РМ“ бр. 74/10).

Советот констатира дека во утврдениот рок беа доставени 2 (две) пријави.

Пријавите беа оценувани според критериумите за оценување на пријавите утврдени во Општите, техничките, продукциските, програмските и други услови за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за радио програмски сервис на регионално ниво – Градот Скопје и неговата околина, за пренесување преку терестријален предавател (аналогна модулација).

Пријавата бр. 07-174 од 08.07.2010 година, поднесена од кандидатот Друштво за архитектура и инженеринг Арк Дизајн ДООЕЛ Скопје, наведен во точка I на оваа Одлука, и придружната документација кон неа, целосно ги исполнија критериумите за оценување на пријавите утврдени во Општите, техничките, продукциските, програмските и други услови за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за радио програмски сервис на регионално ниво – Градот Скопје и

неговата околина, за пренесување преку терестријален предавател (аналогна модулација), а воедно беа во согласност со одредбите од Законот за радиодифузната дејност.

Пријавата бр.07-173 од 08.07.2010 година, поднесена од кандидатот Друштво за производство, трговија и услуги Интелект Протект ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, и придружната документација кон неа, не беа подготвени во согласност со критериумите утврдени со Општите, техничките, продукциските, програмските и други услови за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за радио програмски сервис на регионално ниво – Градот Скопје и неговата околина, за пренесување преку терестријален предавател (аналогна модулација), со што тие не беа во согласност со одредбите од Законот за радиодифузната дејност, и тоа од следните причини:

1. Придружната документација, доставена кон пријавата бр.07-173 од 08.07.2010 година, не беше уредна и не ги исполни критериумите утврдени со Општите, техничките, продукциските, програмските и други услови, во однос на точката 7.9. (Предоговор за меѓусебна соработка со Радио Франс - Интернационал, француско претпријатие со ограничена одговорност, со седиште во Париз, Република Франција, регистрирано во РФИ во Париз со бр. Б 326 981 156, на адреса: avenue President Kennedy 75016 – Paris France, односно пред-оговор за користење на емисии на ова француско радио за потребите на програмата на радиодифузертот кој ќе добие дозвола за вршење радиодифузна дејност врз основа на овој конкурс).

Имено, како прилог кон пријавата, беше доставен Предоговор кој е потпишан само од страна на подносителот на пријавата без параф и/или потпис од страна на Радио Франс - Интернационал, француско претпријатие со ограничена одговорност како друга договорна страна, со седиште во Париз, Република Франција и доставена е фотокопија од поштенска книга од која е видно дека тој се доставува до РФИ во Париз, Република Франција. На тој начин не се добива несомнена потврда и изјава на воља на Радио Франс – Интернационал дека со кандидатот Интелект Протект ДООЕЛ експорт-импорт Скопје има намера да склучи договор за користење на негови емисии за потребите на програмата на кандидатот. Секој предоговор, за да произведува правно дејство, мора да биде потпишан од двете договорни, односно предоговорни страни.

Со доставувањето на ваков неуреден Предоговор не може да се постигне целта, односно намената поради која се доделува оваа дозвола, а таа е збогатување на повеќедецениската македонско – француска соработка на аудиовизуелен план, како составен дел на македонско – француските политички, културни, економски

и други односи и врски и реализација на меѓународните ангажмани на Република Македонија како полноправна членка на Меѓународната организација на франкофонијата, зголемување на уделот на европски радио програми во македонскиот радиодифузен простор и задоволување на потребите на радио публиката од таков вид програми; и

2. Пријавата не ги исполнува условите од Глава III – Заштита на плурализмот, разновидноста и јавноста на работата на радиодифузерите, содржани во член 13 став 3, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност.

Имено, при оценката на пријавата, преку проверка на податоците во Дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија, Советот констатираше дека физичкото лице Ванчо Костурски, основач и управител на кандидатот - подносител на пријавата, се јавува како основач и на Друштвото за производство, трговија, услуги, продукција, дистрибуција и прикажување филмови КИДС ФИЛМ ФЕСТ ДОО увоз-извоз од Скопје, чија претежна шифра на дејност е 59.13 – дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма.

Согласно член 13 став 3 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, недозволена медиумска концентрација се смета дека има и кога како основачи на радиодифузери се јавуваат физички лица кои се истовремено основачи и на друштво за дистрибуција на аудиовизуелни дела.

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 13-та седница, одржана на 14.07.2010 година, одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

Одлуката да се достави до:

- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-119 од 31.05.2010 година („Службен весник на РМ” бр. 74/10), и

- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.

Бр.07-178  
15 јули 2010 година  
Скопје

Совет за радиодифузија  
Претседател,  
**Зоран Стефаноски, с.р.**

Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-119 од 31.05.2010 година („Службен весник на РМ” бр. 74/10), кои не се задоволни од Одлуката, имаат право во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето и Одлуката да поднесат тужба до надлежниот суд.

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ  
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



**1**

**300,00**



**Н О В О**

**300,00**

**2**



НАЈНОВИ  
ИЗДАНИЈА

**П О Р А Ч К А Б Р. 96**

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во \_\_\_\_\_ примероци;  
2) во \_\_\_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 30000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, тел./факс \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот \_\_\_\_\_



www.sivesnik.com.mk  
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 30000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010096